

Зголемените трошоци на енергенсите и намалениот род на земјоделските култури, како последица на долготрајната суша, ја "тераат" прехранбената индустрија да најавува нови поскапувања. Но, она што е особено важно е што никој во земјава не се осмелува да предвиди до кога ќе трае ваквиот "бран" на зголемување на цените. Интересно, но ако имаме "аналитичари" кои "знаат" кога ќе нè примат во ЕУ, кога во НАТО, зачудува фактот дека никој не "знае" до кој степен ќе ни се срои животниот стандард. Или можеби знае, ама не ни кажува.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

СЕРИЈАТА ПОСКАПУВАЊА НА "АНАЛИТИЧАР" КОЈ ЌЕ ПОГОД



ДОСЕГА СЕ ВЕЛЕШЕ БЕЗ ЛЕБ НЕ СЕ МОЖЕ, НО СО ОВИЕ ЦЕНИ ОТСЕГА...

ЗИМАВА ЌЕ "ГР НОВИТЕ СОЛ

По сè изгледа есенва македонскиот животен стандард ќе се најде пред сериозно искушение, ако се земе предвид што сè од летово наваму поскапе, а и сè она што се најавува дека ќе биде со зголемена цена. Доколку најавите се остварат тогаш сè поизвесно е дека граѓаните тешко дека ќе можат да врзат крај со крај. Работата оди дотаму што дел од нив веќе размислуваат да ги напуштат тезгите на пазарите и да се преселат на "шопинг" картоните по уличните тротоари за да можат да "преживеат".

Засега е извесно само дека серијата поскапувања им ги зголеми трошоците на сите граѓани, како и дека во иднина платите (само на буџетарите н.з.) ќе се зголемат. Нешто "ситно" ќе добијат и пензионерите и толку.

Како сите останати (невработени, лица приматели на социјална помош, деца на самохрани родители корисници на детски додаток и сл.), ќе преживеат со ваквиот галопирачки пораст на животните трошоци, сè уште никој не кажува.

Всушност, кој би слушал некакви социјални барања, кога искуството на стечајците покажа дека ниту по 6 месеци штрајување пред Собранието никој во државата не се претргна за

нешто да направи во врска со проблемот на овие лица и со нивното економско закрепнување.

НОВ БРАН

"Годинава нема да ги користиме мелниците, бидејќи во земјава влегува брашно од Србија и тоа по цена од 23 до 24 денари за килограм. Сегашната цена на лебот, која се базира на цена од 13 до 15 денари за килограм брашно, има разлика од 10 денари до сегашната цена на брашното, поради што поскапувањето е неминовно. Лебот мора да поскапи од 4 до 5 денари за векна токму поради зголемените трошоци на работење. Речиси е невозможно увозот на пченица, делумно поради нејзината цена од 300 до 350 евра за тон по која таа би пристигнала, па брашното од неа би чинело од 27 до 30 денари, а делумно и затоа што речиси ниту една земја не извезува", вели првиот човек на "Жито Вардар", Ристе Ташев.

По големиот бран поскапувања кои се забележуваат веќе три месеци по ред, сега секојдневно продавниците регистрираат нов благ пораст на це-

Според Државниот завод за статистика, просечната исплатена месечна нето плата по вработен во Македонија во август изнесувала 14.447 денари и во однос на јули номинално е повисока за 1 отсто, а реално за 0,4 отсто.

Просечната нето плата за август 2007 година споредено со истиот месец лани номинално е поголема за 5,3 отсто, а реално за 3 отсто.

Но, она што во целата ситуација е најзагрижувачки е фактот дека за август годинава дури 11,3 отсто од вработените во Република Македонија не примиле плата. По сè изгледа животниот стандард во Македонија се мери на принципот кој зема - зема, па не изненадува тоа што статистички оние кои не зеле плата никаде не постојат, а висината на платите постојано се зголемува, иако граѓаните на своја кожа тоа никако да го почувствуваат.

ПРЕХРАНБЕНИТЕ АРТИКЛИ СЕ УШТЕ НЕМА И КАДЕ Е КРАЈОТ

Без разлика на сè, годинава поскапувања имаше и од страна на државата, односно од општините. Едноставно, беше зголемен и данокот на имот, иако тоа не мораше никако да се спроведе токму оваа година. Во услови кога, за разлика од порано, тоа го вршеше Управата за јавни приходи, сега со децентрализацијата општините се задолжени за собирање на данокот. Поради тоа, токму тие требаше да покажат доблест и да им помогнат на граѓаните во нивната економска состојба, а не и тие да им се "накалемат" со ново поскапување, божем ова што се случи со цената на прехранбените продукти е безначајна работа. Иако општините се позаинтересирани реално да ги оданочуваат граѓаните, што никој не го спори, сепак тајмингот им е комплетно утнат, бидејќи со овој потег тие паднаа на испитот и само се надоврзаа на народната - каде е најтенко, таму се кине. Или во превод, сè поскапе, па дај и ние да искористиме.

ЕАТ" САМО ЕНИ ЦЕНИ



ВРЕМЕТО НАЈДОБРО ЌЕ ПОКАЖЕ ДАЛИ ВО ИСХРАНАТА ЌЕ ЗАБОРАВИМЕ НА МЕСОТО

ните, кои на седмично или на месечно ниво се собираат и се закануваат сосема да го прегазат веќе одамна нагризаниот стандард на граѓаните. Последното поскапување е регистрирано кај лебот на "Жито лукс" од два денара за две седмици, а поскапени се и цигарите и мастиките за два-три денари, млечните производи за 4 до 5 денари, средствата за хигиена, енергенсите.

Неизбежно е и поскапување на месото и на јајцата за 10 отсто, со оглед на тоа дека со сегашните цени производителите бележат само загуби. За десет проценти повисоки се цените и на млечните производи, односно кај дел од домашното производство веќе има зголемување. Исто така, од почетокот на овој месец и увозните млеко и млечни преработки ќе бидат поскапи за 10 отсто.

РЕГИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ

Есенското сумирање на производствените биланси покажува дека годинава речиси е преполовен родот на сите култури, што најексплицитно може да се види на зелените пазари, кои од почетокот на сезонава држат високи цени, со што го изгубија епитетот "крпачи" на семејните буџети.

Цената на нафтата и временските неприлики, не само во нашава земја туку и во светот, придонесоа годинава да дојде до општо поскапување на храната. Скокот на цените на житата се одрази и на поскапувањето на добиточната храна. Во Црна Гора дури и до 25 проценти веќе се зголемени цените на лебот, млекото, месото, струјата и на водата, а од 1 ноември векната леб е поскап за 17-25 отсто, во зависност од регионот. Слични поскапувања се регистрирани и во соседна Србија, па и во Хрватска.

"Веќе нема ден да нема промена на цените, а има случаи и кога не можеме да постигнеме да ги промениме цените, па муштериите се револтираат кога ќе видат една цена, а на каса дознаваат дека тој производ веќе има повисока цена", велат повеќемина продавачи.

Колку за илустрација, во септември 2007 година просечениот износ на пензијата е 7.842 денари. Со предложените законски измени, кои се во собраниска процедура, се предлага од 1 јануари 2008 година усогласувањето на пензиите да се врши со 50 проценти од порастот на плати (наместо досегашни 20 проценти) и 50 проценти од порастот на трошоците на живот (наместо досегашни 40 проценти), со што ќе се овозможи повисок процент на усогласување на пензиите.

Како и да е, бројот на корисниците на пензија, заклучно со 30 септември 2007 година изнесува 270.658 корисници, што во споредба со септември минатата година е зголемен за 3.022 нови корисници на пензија, од кои 3.157 се корисници на старосна пензија, 1.103 корисници на семејна пензија, додека кај корисниците на инвалидска пензија се забележува намалување на бројот за 1.238 корисници.

Досега одговорните не кажаа како очекуваат оваа најзагрозена група лица, која поради годините и да сака не може да работи нешто дополнително, па макар и на диво, ќе успее да се снајде да преживее со тековните поскапувања. Исто така, тие не реагираат ниту на галопирачкиот раст на цените, сметајќи дека ќе дојде до смирување на цените и дека поскапувањата многу не влијаат на стандардот на граѓаните, особено ако се има предвид последното зголемување на платите на јавната администрација. Сепак, експертите предупредуваат дека и наредните месеци сите производи кои влегуваат во потрошувачката кошница ќе регистрираат сериозно поскапување, со оглед на тоа дека производителите и преработувачите посочуваат дека со сегашните трошоци на работење едвај излегуваат на крај. Според нив, плафонот на поскапувања ќе се достигне пред Нова година, кога и онака се најголеми издатоците на граѓаните.

Apel za pomo { za liceto Goran Stankov, potrebni se donacii za izveduvawe operativen za fat-transplantacija na bubreg vo stranska klinika, za { to se neophodni 50.000 evra. Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 denari se:
070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177